

ОПШТИНА

АЕРОДРОМ



ЕДНА ГОДИНА
ОТВОРЕНИ ОПШТИНИ

Нова детска градинка во Ново Лисиче – „Буба Мара“

- **8** занимални
- вкупна површина од **1.500** квадратни метри
- капацитет за згрижување **270** деца
- **40** милиони денари од Буџетот на Општина Аеродром



Повеќе места во градинките, подобри услови за најмладите

- Изработка на проект за нова градинка во Мичурин: целосно нов објект со површина од **2.500 метри квадратни**
- **3 готови проекти** за доградба на градинки: „Црвенкапа“ и „Изворче“ во Стар Аеродром, реконструкција на објектот „Пчелка 1“ во населбата Лисиче



Создаваме подобри услови во основните училишта

- Целосна реконструкција на подовите во основните училишта „Љубен Лапе“ и „Лазо Ангеловски“
- издвоени **2 милиони** денари од општинскиот буџет
- Реконструкција и доградба на ООУ „Димитар Македонски“



Ги олеснуваме трошоците на родителите, ги враќаме парите кај граѓаните

- Еднократна помош од **3.500 денари** за секое прваче
- Преземање на трошоците за **обезбедување** на училиштата



10.000 ДЕНАРИ ЗА МЛАДИ ТАЛЕНТИРАНИ СПОРТИСТИ

- За лица до 28 години
- 50 талентирани спортисти добија еднократна парична помош од 10 илјади денари
- Издвоени се 600 илјади денари од буџетот на Општината



ЕДНА ГОДИНА
ОТВОРЕНИ ОПШТИНИ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

- Одбележана **Европската недела на спортот** во Општина Аеродром
- Традиционалниот **турнир во мал фудбал „Скопје 2018“** се одржа по седми пат во спортскиот центар „Ново Лисиче“ на 20 мај. Оваа година учествуваа вкупно **32 екипи** од разни градови.



- Поставени **8 различни справи за фитнес**, монтажност-демонтажни, наменети за лица над 12 г. и еден за лица со телесна попреченост.
- Проектот **„Бадминтон“** – нова спортска содржина за сите возрасти, што го спороведуваат наставниците по физичко образование.




- Реконструкција на детските и спортските игралишта во Општина Аеродром.
- Поставување гумена подлога за поголема безбедност на дечињата, и обновување на реквизитите



Нова урбана опрема

- **100** нови клупи
- **100** канти за отпадоци
- **580** илјади денари од буџетот на Општината
- **600** нови заштитни столпчиња



Грижа за секое дете

- **300 илјади денари** за Центарот за сензорна терапија „Во мојот свет“ наменети за стручни лица што ќе работат во втора смена со децата на возраст од 2 до 9 години.
- Ангажирани 10 образовни и 6 лични асистенти што ќе работат во основните училишта со деца што имаат посебни образовни потреби.
- **810 решенија** за еднократна парична помош за новороденчиња, во висина од **5 илјади денари** или над 4 милиони денари од општинскиот буџет.



Хумана општина

- Воведен нов правилник
- За првпат Општината почна да доделува еднократна финансиска помош за полесно надминување на штетите од пожар.
- Службите на Општина Аеродром помагаа при расчистување на локациите



ЕДНА ГОДИНА
ОТВОРЕНИ ОПШТИНИ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Заштита на животната средина

- Поставување прочистувач на воздух „Сити три“
- Го неутрализира загадувањето од 417 автомобили на годишно ниво, прочистувачки ефект како 275 дрвја
- Двосменско работење на инспекцијата



- Засадени **500 нови садници** во соработка со Град Скопје.



- Набавка на **1.800 нови високоизраснати дрвја** за кои се издвоени **8 милиони денари** од општинскиот буџет.

- Обезбедени прочистувачи за **сите градинки**
- **83** прочистувачи на воздух
- филтрираат ПМ-честички, прав, мувла, вируси и бактерии.
- **над 1 милион и 200 илјади денари** од општинскиот Буџет.



- Издвоени **500 илјади денари** за субвенционирање домаќинства за промена кон еколошки систем за загревање
- **15 илјади денари** за секое домаќинство



Рециклирање отпад

- Акција за собирање пластика од домовите во населбата Лисиче
- Вклучени околу 400 домаќинства
- Систем за услуга за собирање отпад „Од врата на врата“ и интеграција на неформалните собирачи на отпад
- Во соработка со здржението „Гоу зелен“ и Ромскиот бизнис-информативен центар и поддршка на Град Скопје.
- Поставен контејнер за ситен електронски отпад




Акции за почист Аеродром

- Организирани повеќе еко-акции
- Расчистување депонии / мини депонии
- Уредување зелени површини
- Собрани **50 кубни метри** кабаст отпад
- Во соработка со Град Скопје и јавните претпријатија



Подигнување нови зелени површини

- „Методија Шаторов Шарло“ на површина од **3.200** квадратни метри
- „Новопроектирана 1“ на површина од **4.600** квадратни метри
- На раскрсницата меѓу улиците „Пандил Шишков“ и „Фрањо Клуз“ на површина од **1.000** квадратни метри
- Површина од **2.500** квадратни метри меѓу зградите во Индустриска зона УЕБ, покрај булеварот „Трета македонска брогада“
- Нов парк во „Мичурин“, од буџетот на Општината се издвоени **9 милиони денари**



Подобра инфраструктура

- Реконструкција на водоводната мрежа на улица „1“ од крак 1 до крак 10 во Долно Лисиче
- Средства обезбедени од ЕУ ИПА инвестицискиот фонд.
- Вкупниот износ изнесува **126 илјади евра** кофинансирање од државата и Општината.
- Поврзување на општините Аеродром и Кисела Вода. Град Скопје поставува цевка на водоводната линија во делот од булеварот „Србија“, од „Енергосистем“ до кружниот тек пред Цементарница „Усје“ АД Скопје, во должина од 450 метри.
- Започнува изведба на нова комунална инфраструктура на краците на ул. Пандил Шишков.
- Изградба на водовод, атмосферска канализација, улици и улично осветлување



Подобра инфраструктура



- Реконструкцијата на улиците „Тодор Чангов број 20“ и „Ѓорѓи Капчев“ број 9 Улица.
- Вкупна должина од 1 километар и 240 метри и широчина од 6 метри.
- Изградба на комплетно нова улица „Новопроектирана 8“ со јавно паркиралиште покрај улицата „Фрањо Клуз“
- Должина од **200 метри**,
- Издвоени над **8 милиони денари**.
- Комплетно нова атмосферска, фекална и водоводна мрежа.



- Нова сообраќајна сигнализација пред ОУ „Блаже Конески“, „Александар Македонски“, „Браќа Миладиновци“ и клонот „Сонце“ на детската градинка „Буба Мара“ во Реонски центар.
- легнати полицајци и сообраќајни знаци за предупредување



- Санирање на пристапната улица што води кон ОУ „Љубен Лапе“ и касарната. Стариот асфалт е заменет со нов слој асфалт. На оваа улица, Општината има поставено и нова атмосферска канализација.
- Санирање ударни дупки на цела територија на Општина Аеродром



- **Целосно ново осветлување во населбата Лисиче**
- **265 столба**
- **330 нови светилки**
- **6 милиони денари**



- **50 нови паркинг-места во Ново Лисиче**
- **Проширување на паркинзите на три локации во непосредна близина на булеварот „Видое Смилевски-Бато“.**



Развој на културниот живот во Општина Аеродром



- 1 милион денари за фестивалот „Гола Месечина“
- Логистичка поддршка за успешна реализација на настанот





- Одбележување на 2 Август, Ден на Илинденското востание
- Општина Аеродром – покровител на Коњички марш



Роденден на Општина Аеродром

- Под мотото „Растеме со Аеродром“ го одбележавме 13-от роденден на општината
- Учествуваа децата од детските градинки и основните училишта,
- Настапуваа младински бендови и хип-хоп групи, невладини организации и здруженија
- Хуманитарниот карактер ги собра аеродромци на едно место.



ЕДНА ГОДИНА
ОТВОРЕНИ ОПШТИНИ

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Соработка со граѓаните и граѓанскиот сектор



- Проектот „Соседска патрола“ се спроведе на повеќе локации низ општината со претставници на Полициската станица од Аеродром, Одделението за превенција при СВР-Скопје, како и родители од овој дел на градот.



- Подобрување на безбедносната состојба на територијата на Општината
- Акција „Поддржуваме безбедна иднина“
- Вклучени ученици од основните училишта
- Едукација на децата за основните сообраќајни правила и прописи .



- ГИС - Увид на граѓаните во урбанистички испланираниот простор
- Директно поврзување со Агенцијата за катастар и лесен пристап до информации
- Информации за сообраќајници, трговски центри и сите поважни објекти
- Формирање партиципативно тело за урбанизам за директно учество на граѓаните и експертите во урбанистичкото планирање на општината.



- Воведување родово одговорно буџетирање
- Потпишан Меморандум за соработка со UN Women за родово еднаквост
- Добивање стручна помош и поддршка од агенцијата на ОН.
- Аеродром станува родово сензитивна општина, општина со еднакви шанси за сите.



- Вкупно 80 учесници од основните училишта се дел од проектот „Педијатриска прва помош“ што го имплементира меѓународната невладина организација „Линк акрос“.



- Градење ефикасен механизам за справување со бездомните кучиња.
- Акција за третирање на бездомните кучиња, во соработка со жители од Општина Аеродром
- Спроведување акција за зголемување на безбедноста на сите жители на Општина Аеродром.
- Изградба на сопствено прифатилиште,





ОПШТИНА АЕРОДРОМ